



ПОЛИТИКА, ВИЗИЈА, МИСИЈА И СТРАТЕГИЈА ЗА КВАЛИТЕТ, ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

Сите ние во ОКИТЕКС се грижиме за остварување на нашите стратешки цели преку што поквалитетно задоволување на барањата и на очекувањата на нашите клиенти.

ОКИТЕКС ја водиме и ќе ја водиме кон сè подобри позиции, но секогаш во согласност со општествената одговорност, со превенција од загадување на животната средина и со превенција од професионални заболувања и повреди при работата.

Оваа Политика претставува основа за дефинирање и за постојано преиспитување на оперативните планови, целите и иницијативите, согласно со барањата на стандардите:

- ISO 9001:2015** Систем за менаџмент со квалитет;
- ISO 14001:2015** Систем за менаџмент со заштита на животната средина и
- OH&S 18001:2007** Систем за менаџмент со безбедност и здравје при работа.

Политиката им е соопштена и објаснета на сите заинтересирани страни со цел за нивно проактивно вклучување во позитивниот однос кон животната средина, како и за нивната безбедност и здравје при работа, секогаш кога активностите ги извршуваме заедно.

Оваа Политика нè претставува НАС и како таква секогаш ѝ е достапна на јавноста.

Ние својата дејност ја извршуваме на одговорен и професионален начин и, во однос на тоа, ќе се трудиме во секој момент да бидеме усогласени со законските барања на Република Македонија, како и со сите заинтересирани страни со кои сме воспоставиле и сме изградиле договорни односи.

Во реализацијата на своите работни активности ние, во ОКИТЕКС настојваме:

- постојано да ги унапредуваме квалитетот на нашите услуги, вестите и другите информативни материјали во согласност со барањата и очекувањата на нашите корисници;
- со стратешки пристап да го намалуваме негативното влијание врз животната средина, во соработка со општествената и јавната заедница, со цел за унапредување на заштитата на животната средина;
- на ризиците од повреди, болести и заболувања на работа, од мобинг и слично, да им пристапиме примарно со цел за нивна целосна елиминација, секогаш кога тоа е можно или за нивно максимално намалување.

СИСТЕМИТЕ НА МЕНАЏМЕНТ И НИВНИТЕ ПРИНЦИПИ ГИ КОРИСТИМЕ КАКО АЛАТКИ ЗА ИЗГРАДБА НА СВЕСТА И ЗА НАСОЧУВАЊЕ И ВОДЕЊЕ НА ОКИТЕКС НА ПАТ БЕЗ КРАЈ, А ТОА ЗНАЧИ ПОСТОЈАНО ПОДОБРУВАЊЕ НА СИСТЕМИТЕ, НА СИТЕ НАШИ ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ, КАКО И НА СИТЕ НАС КАКО ПОЕДИНЦИ.

Скопје, Јуни 2016 год.

Миле Миленковски,

Управител